

3. Vlefshmëria e këtij aktvendim pushon para përfundimit të afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij aktvendimi, përkatësisht me ditën e shkarkimit të personit të pikës 1 të këtij aktvendimi nga funksioni Anëtar Ekzekutiv i Bordit të Drejtorëve dhe Drejtor Ekzekutiv i Shoqërisë së Menaxhimit të Fondeve të Investimeve VFP FOND MENAXHMENT Shkup dhe në raste të tjera të përcaktuara me ligj.

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

PA1 Numër 08-21  
16.3.2021  
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i  
Republikës së Maqedonisë së Veriut  
Kryetarja,  
mr. sc. **Nora Aliti**, d.v.

## АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

977.

Врз основа на член 15 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 124/2019) член 18 од Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности број 01-7492/10 од 30.4.2013 година, број 01-548/8 од 30.1.2015 година, број 0101-31874/1 од 29.8.2018 година и 0101-5114/9 од 29.5.2020 година, директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 10.3.2021 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Стенче, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Стенче, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската Општина Стенче.

Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0919-3921/1  
10 март 2021 година  
Скопје

Агенција за катастар на недвижности  
Директор,  
м-р **Борис Тунцев**, с.р.

## АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

978.

Врз основа на членовите 158-s точка 1 и 209 а во врска со членот 160 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 8/2008, 88/2008, 56/2009, 67/2010 и 44/2011, 112/2011, 7/2012, 30/2012, 45/2012, 60/2012, 64/2012, 23/2013, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ и „Службен весник на РСМ“ 101/2019 и 31/2020), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 10.3.2021 година, донесе

### ПРАВЛНИК

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПОСТАПКИ ПРАВИЛА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ СУПЕРВИЗИЈА

##### Член 1

Во Правилникот за основните постапки правила и начинот на спроведување супервизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2014 и 59/2017), во член 1 во ставот (1) по зборовите: „друштвата за застапување во осигурување“ се додаваат зборовите: „и банките кои вршат работи на застапување во осигурување“.

Во алинеја еден по зборовите: „до Агенцијата“ се додаваат зборовите: „за супервизија на осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата)“, а по зборовите: „и други прописи“; се додаваат зборовите: “(во натамошниот текст: регулативата)“;

Во ставот (2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Во став (3) во точката 5 зборовите: „за супервизија на осигурување“ се бришат.

Во став (4) зборовите: „за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата) и“ се бришат.

Во алинеја 2 зборовите: „Законот за супервизија на осигурување, Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, подзаконските акти донесени врз основа на овие закони и други прописи“ се заменуваат со зборовите: „регулативата“.

##### Член 2

Во член 4 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Наодите кои се однесуваат на неусогласеност со регулативата во Записникот од спроведена вонтеренска супервизија од ставот (1) на овој член се означуваат со ознаката ЗР а наодите кои се однесуваат на утврдени слабости во функционирање на интерните контроли во друштвото, во Записникот од спроведена вонтеренска супервизија од ставот (1) на овој член се означуваат со ознаката ИК.“

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:

„(6) По исклучок на став (5) од овој член, не е потребна претходна писмена согласност од Агенцијата за цитирање или наведување на содржината на Записникот за целите на законска ревизија на друштвата за осигурување.“

Ставот (5) станува став (7).

Ставот (6) кој станува став (8) се менува и гласи:

„(8) Членовите на органот на управување на друштвото се должни да го разгледаат Записникот од спроведената вонтеренска супервизија и до Агенцијата да достават копија од записникот од седницата на органот на управување на која истиот бил разгледуван.“

Ставот (7) се брише.

##### Член 3

Во член 5 по ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7) кои гласат:

„(6) По исклучок на ставот (5) од овој член, доколку при спроведување на вонтеренска супервизија се констатираат неусогласености со одредбите од регулативата кои се однесуваат на висината на капиталот или

средствата кои ги покриваат техничките резерви како и ограничувања на вложувањето на капиталот односно вложувањето на средствата кои ги покриваат техничките резерви, супервизорите овие неусогласености преку електронска комуникација ги проверуваат и потврдуваат со друштвото, по што изготвуваат Записник кој станува конечен со денот на прием на Записникот од страна на друштвото.

(7) Во случаите од став (6) од овој член, со Записникот од спроведена вонтеренска супервизија до друштвото се доставува и наредба/решение со кое се изрекува мерка на супервизија.“

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (8) и (9).

По ставот (9) се додава нов став (10) кој гласи:

„(10) Надзорниот орган е должен копија од Записникот од спроведена вонтеренска супервизија да достави до Службата за внатрешна ревизија на друштвото.“

Ставот (8) станува став (11).

Во ставот (9) кој станува став (12) зборовите: „од став (8)“ се заменуваат со зборовите: „од став (11)“.

Во ставот (10) кој станува став (13) зборовите: „од став (8)“ се заменуваат со зборовите: „од став (11)“.

Ставовите (11) и (12) стануваат ставови (14) и (15).

Во ставот (13) кој станува став (16) зборовите: „од став (10)“ се заменуваат со зборовите: „од став (13)“.

Во ставот (14) кој станува став (17) зборовите: „од ставовите (8), (9), (10), (11), (12) и (13)“ се заменуваат со зборовите: „од ставовите (11), (12), (13), (14) (15) и (16)“.

#### Член 4

Во член 6 во ставот (2) зборовите: „супервизорите од член 1 став (4) и (5) од овој правилник“ се заменуваат со зборовите: „супервизори“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Планот за теренска супервизија се утврдува врз основа на профилите на ризик и супервизорските стратегии утврдени во рамки на спроведувањето на перманентна вонтеренска супервизија на работењето на друштвата, односно врз основа на финансиска анализа на квантитативни параметри (за солвентност, ликвидност, профитабилност и други квантитативни параметри) како и квалитативни податоци за секое друштво (мислењето на независниот-надворешен ревизор, извештаите на внатрешната ревизија, мислењето на овластениот актуар, програмите за реосигурување и статистиката за реосигурување, извештаите за поднесените и решени приговори до друштвото по основ на штети, извештаите за поднесените претставките до Агенцијата, стручна проценка на супервизорите (канални на продажба, невообичаен тренд на одредена позиција во билансите, вредносно усогласување на побарувања, висина на провизии и сл). Во предвид се земаат и претходно спроведените теренски супервизии од страна на Агенцијата, односно фреквенцијата на теренски супервизии по супервизиран субјект, но и сериозноста на наодите и мерките кои произлегле од истите. Врз креирање на планот за теренска супервизија влијае и новата регулаторна рамка, од страна на законодавецот и/или од страна на Агенцијата“.

#### Член 5

Во член 7 ставот (2) се менува и гласи:

„По исклучок на став (1) од овој член, доколку супервизија се спроведува само врз определени делови од работењето на друштвото – делумна теренска супервизија, Агенцијата до друштвото го доставува Решени-

ето за овластување лица за спроведување теренска супервизија од став (1) на овој член во рок што не е пократок од 8 дена пред отпочнување на супервизијата.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„Решението за овластување лица за спроведување теренска супервизија од став (1) на овој член содржи податоци за предметот на супервизијата, супервизорот овластен да го координира супервизорскиот тим и членовите на супервизорскиот тим кои ќе ја спроведат теренската супервизија“.

#### Член 6

Во член 9 во ставот (1) зборовите: „продолжување на траењето на теренската супервизија или“ се бришат.

#### Член 7

Во член 10 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Наодите кои се однесуваат на неусогласеност со регулативата во Записникот од спроведена теренска супервизија од ставот (1) на овој член се означуваат со ознаката ЗР а наодите кои се однесуваат на утврдени слабости во функционирање на интерните контроли во друштвото, во Записникот од спроведена теренска супервизија од ставот (1) на овој член се означуваат со ознаката ИК.“

Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3), (4), (5), и (6).

По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:

„(7) По исклучок на став (6) од овој член, не е потребна претходна писмена согласност од Агенцијата за цитирање или наведување на содржината на Записникот за целите на законска ревизија на друштвата за осигурување.“

Ставот (6) станува став (8).

Ставот (7) кој станува став (9) се менува и гласи:

„(9) Членовите на органот на управување на друштвото се должни да го разгледаат записникот од спроведената теренска супервизија и до Агенцијата да достават копија од записникот од седницата на органот на управување на која истиот бил разгледуван.“

Ставот (8) се брише“.

#### Член 8

Во член 11 по ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7) кои гласат:

„(6) По исклучок на ставот (5) од овој член, доколку супервизорите во текот на спроведување на теренската супервизија констатираат неусогласеност со одредбите од регулативата кои се однесуваат на висината на капиталот или висината на средствата за покривање на техничките резерви, односно прекршување на лимитите на вложувањата на капитал или за вложувањата на средства кои ги покриваат техничките резерви согласно Законот за супервизија на осигурување, супервизорите веднаш изготвуваат записник за друштвото по претходна електронска потврда од страна на друштвото за констатираните неусогласености. Записникот станува конечен од денот на приемот на истиот од страна на друштвото. Теренската супервизија ќе продолжи во останатиот дел што е предмет на супервизија и за него ќе има редовна постапка за доставување на Записник“.

(7) Во случаите утврдени во ставот (6) од овој член, со доставување на Записникот од спроведена теренска супервизија до друштвото се доставува и наредба/решение со кое е изрекува мерка на супервизија“.

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (8) и (9).

По ставот (9) се додава нов став (10) кој гласи:

„(10) Надзорниот орган е должен копија од Записникот од спроведена теренска супервизија да достави до Службата за внатрешна ревизија на друштвото.“

Ставот (8) станува став (11). Во ставот (9) кој станал став (12) зборовите: „од став (8)“ се заменуваат со зборовите: „од став (11)“.

Во ставот (10) кој станал став (13) зборовите: „од став (8)“ се заменуваат со зборовите: „од став (11)“.

Ставовите (11) и (12) стануваат ставови (14) и (15).

Во ставот (13) кој станал став (16) зборовите: „од став (10)“ се заменуваат со зборовите: „од став (13)“.

Во ставот (14) кој станал став (17) зборовите: „од ставовите (8), (9), (10), (11), (12) и (13)“ се заменуваат со зборовите: „од ставовите (11), (12), (13), (14), (15) и (16)“.

#### Член 9

Во член 12 ставот (1) се менува и гласи:

„Доколку во текот на спроведување на супервизијата се утврди дека друштвото не ги почитува одредбите од регулативата (во понатамошниот текст: утврдени незаконитости и/или неправилности), Агенцијата може да ги изрече следниве мерки на супервизија:“

Во став (1) точката 5) се брише, а точките 6) и 7) стануваат точки 5) и 6).

Во ставот (3) зборовите: „согласно интерните акти“, се бришат.

Ставот (5) се менува и гласи:

“Мерките на супервизија утврдени во став (1) од овој член се носат во форма на на Решение и/или Наредба (во натамошниот текст: акт на Агенцијата).“

Во ставот (6) зборовите: „интерните акти на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „регулативата“.

Ставовите (7) и (8) се менуваат со нови ставови (7) и (8) кои гласат:

„(7) За незаконитостите за кои согласно регулативата е предвидена прекршочна санкција, пред поведување на прекршочната постапка, овластено службено лице во Агенцијата на друштвото - сторител на прекршокот му дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен латен налог“.

(8) Постапката за порамнување се спроведува во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурување, Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и Законот за прекршоци“.

Ставот 9 се брише.

Ставот (10) кој станува став (9) се менува и гласи:

„(9) За осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурување, како и за лицата од членот 1 став (3), Агенцијата може да ги изрече само мерките на супервизија од точка 1), 2) и 3) од став (1) на овој член.“

#### Член 10

Во член 13 ставот (5) се менува и гласи:

„Доколку врз основа на Извештајот за отстранување на незаконитости/неправилности од став (1) и/или спроведената дополнителна супервизија од став (4) на овој член се утврди дека друштвото ги отстранило ут-

врдение незаконитости и/или неправилности, Агенцијата, ќе го информира супервизирираниот субјект дека супервизорската постапка се затвора“.

#### Член 11

Во членот 14 се додава нов став (6) кој гласи:

„(6) Против Решението од ставот (4) на овој член и Решението за дополнителна мерка на супервизија друштвото може да поведе управен спор пред надлежен суд.“

#### Член 12

Во член 15 во ставот (1) зборовите: „задолжително одржуваат“ се заменуваат со зборовите: „можат да одржат“.

#### Член 13

Во членот 16 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

#### Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-301/1  
10 март 2021 година  
Скопје

Совет на експерти  
Претседател,  
Крсте Шажноски, с.р.

## АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

### 979.

Врз основа на член 70 став (7) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

### ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ОДДЕЛНИ ФИЗИЧКИ, ХЕМИСКИ И БИОЛОШКИ ОПАСНОСТИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ИЛИ КАТЕГОРИИ ХРАНА ЗА 2021 ГОДИНА

#### I

Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, раздел 14005, Програма 3, Потпрограма 30, ставка 464, сметка 637, во износ од 1.000.000,00 денари.

#### II

Реализацијата на оваа програма ќе биде остварена со склучување на договор со акредитирани лаборатории кои со анализа на земените мостри ќе ги утврдуваат параметрите кои се дадени во Прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кои се составен дел на оваа програма. Мострите за контрола ќе ги земаат инспекторите за храна во присуство на официјалниот претставник на Агенцијата за храна и ветеринарство задолжен за спроведување на оваа програма.